



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Бреда, 29 јуни 1955

БЕЛГРАД

БРОЈ 28

ГОД. XI

Претплата за 1955 година изнесува 1200.— дина, а за странство 1700.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 28-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

288.

Врз основа на чл. 1 ст. 3 од Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Се оснива Југословенска банка за надворешна трговија (во натамошниот текст: Банката), со седиште во Белград.

Банката при своето работење може да употребува скусен назив, кој ќе се утврди со статутот на Банката.

Член 2

Банката е самостојна стопанска организација со одделна положба.

За Банката важат одредбите од Уредбата за банките и штедилниците, доколку со оваа уредба не е определено поинаку.

Член 3

Банката има својство на правно лице.

Банката работи врз основа на оваа уредба и својот статут, придржувајќи се за прописите што важат.

Член 4

Банката може да оснива свои филијали, експозитури, претставништва и агенции во земјата и во странство.

Член 5

На службениците и работниците на Банката сообразно се применува Уредбата за звањата и платите на службениците и работниците на Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54).

II. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕТО

Член 6

Банката се занимава со следните работи:

1) прибира слободни парични средства на стопанските организации што се занимаваат со надворешнотрговска дејност;

2) им дава кусорочни кредити на домашни стопански организации што вршат работи на надворешна трговија;

3) ја кредитира и финансира изведбата на инвестициони работи на домашни стопански организации во странство;

4) го кредитира и финансира учеството на домашни стопански организации во странски друштва и непосредно учествува во такви друштва;

5) врши банкарски работи во земјата и во странство за сметка на своите комитенти и кореспонденти;

6) им издава банкарски гаранции на странски фирми и на домашни стопански организации за сметка на своите комитенти;

7) врши работи во врска со давањето олеснија на стопанските организации според прописите што важат, а со цел да се унапреди надворешната трговија;

8) врши по потреба и други работи за своја сметка или за сметка на своите комитенти, а во склад со одредбите од својот статут;

9) врши и други работи што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Член 7

Банката може да стапува во кредитни и други деловни односи со странство.

Банката може да има текушти сметки во странство.

Член 8

Банката има свои обртни средства.

Обртните средства потребни за оснивањето и работата на Банката ги обезбедува Сојузниот извршен совет.

Средствата потребни за нејзината работа Банката ги обезбедува уште и:

1) од редовните и одделните кредити кај Народната банка на ФНРЈ;

2) од депозитите и другите средства што ги држат стопански организации при Банката;

3) од странски кредити;

4) од учеството во надворешнотрговските работи.

Банката е овластена да држи фондови од надворешнотрговските претпријатија.

III. ОРГАНИ НА БАНКАТА

Член 9

Органи на Банката се управниот одбор и генералниот директор.

1. Управен одбор

Член 10

Со Банката управува управниот одбор.

Во делокруг на управниот одбор спаѓаат:

1) донесување на банчиниот статут што го одобрува Сојузниот извршен совет;

2) решавање за доделување кредити;

3) решавање за финансирањето на стопански организации во нивните работи со странство;

4) решавање за финансирање учеството на стопански организации во странски претпријатија и друштва;

5) решавање за непосредното учество на Банката во странски претпријатија и друштва;

6) решавање за задолжувањето на Банката во земјата и во странство;

7) решавање за отворање филијали, експозитури, претставништва и агенции во земјата и во странство, како и за нивниот делокруг и овластенија;

8) решавање за здобивањето со имот, со отуѓување или пренесување на имот;

9) решавање за употреба на банчините фондови;

10) донесување план на приходите и расходите, годишна завршна сметка и годишен извештај за работењето на Банката;

11) решавање за отпишување на ненаплативи банчини побарувања;

12) донесување дополнителни прописи за примена на платниот систем и регулирање други службенички односи во Банката за кои е овластена Банката;

13) решавање и за други начелни прашања од работењето на Банката што во делокруг на управниот одбор ќе бидат ставени со статутот на Банката

Член 11

Управниот одбор на Банката го сочинуваат претседател, потпретседател и 21 член.

Претседателот, потпретседателот и 4 члена на управниот одбор ги именува Сојузниот извршен совет на две години.

Генералниот директор е член на управниот одбор според својата положба.

Другите 16 членови на управниот одбор ги избираат на две години собранијата на стопанските комори и на сојузите на стопанските комори, според клучот што ќе го определи Сојузниот извршен совет.

Избирањето во управниот одбор и членството во него е лично.

Член 12

Една половина од членовите на управниот одбор се обновува секоја година според одредбите од Банчиниот статут.

Член 13

Сојузниот извршен совет може да го смени претседателот, потпретседателот и именуваните членови на управниот одбор и пред истекот на времето за кое се именувани.

Собранијата на стопанските комори и на сојузите на стопанските комори можат да ги отповикаат членовите на управниот одбор, избрани во смисла на чл. 11 ст. 4 од оваа уредба, и пред да истече времето за кое се избрани, но едновременно мораат на нивните места да изберат нови членови на управниот одбор.

Член 14

Управниот одбор донесува одлуки на седници.

Ако не се сложи со одлуката на управниот одбор, генералниот директор на Банката може да бара во рок од три дена по нејзиното донесување Сојузниот извршен совет да ја реши работата што е предмет на одлуката.

Во случајот од претходниот став генералниот директор на Банката може да го запре извршувањето на одлуката на управниот одбор до донесувањето на решение од Сојузниот извршен совет. Ако сојузниот извршен совет не донесе решение во рок од еден месец од поднесеното барање, одлуката на управниот одбор останува во важност.

Членовите на управниот одбор можат да му изнесат на Сојузниот извршен совет свои противразлози во врска со поднесеното барање од генералниот директор на Банката.

Член 15

Меѓу членовите на управниот одбор на Банката се формира извршен одбор.

Управниот одбор може да го овласти извршниот одбор или генералниот директор во целост или делум да решава по работите од чл. 10 на оваа уредба, освен во поглед работите од точ. 1 и 8—12.

Извршниот одбор донесува одлуки по сите работи на Банката врз основа на важечките прописи на Банчиниот статут, како и врз основа на начелните одлуки и овластенијата од управниот одбор.

Извршниот одбор го сочинуваат претседателот на управниот одбор, генералниот директор и три члена на управниот одбор што ќе ги избере управниот одбор.

2. Генерален директор

Член 16

Генералниот директор раководи со работата и со работењето на Банката врз основа на прописите што важат, статутот на Банката, како и решенијата и овластенијата од управниот одбор на Банката.

Член 17

При раководењето со работата и со работењето на Банката, на генералниот директор му помагаат помошниците генерални директори и директорите.

Генералниот директор, во случај на спреченост, го заменува еден од неговите помошници што ќе го определат тој.

Член 18

Генералниот директор и неговите помошници ги назначува и разрешува Сојузниот извршен совет.

Директорите ги назначува и разрешува генералниот директор во согласност со управниот одбор на Банката.

Другите службеници и работници ги назначува и разрешува генералниот директор на Банката.

IV. ПОТПИШУВАЊЕ НА БАНКАТА

Член 19

Потпишувањето на Банката се врши на тој начин што под нејзиниот напечатен, натиснат или испишан назив, со означување на нејзината деловна единица, се ставаат потписи од две лица овластени да ја потпишуваат Банката врз основа на нејзиниот статут, односно одлуката на управниот одбор.

Овластението за потпишување на Банката може да биде ограничено на определени работи.

Банката може да ја потпишува и самиот генерален директор.

V. КНИГОВОДСТВЕНА СОСТОЈБА, ЗАВРШНА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

Член 20

Банката ја утврдува својата книговодствена состојба по истекот на секој месец.

Банката е должна да ја испраќа својата книговодствена состојба до Главната централа на Народната банка на ФНРЈ.

Член 21

Банката ја утврдува својата годишна завршна сметка и изработува годишен извештај за своето работење.

Завршната сметка на Банката и годишниот извештај му се поднесуваат на одобрување на Сојузниот извршен совет.

Банката е должна еден примерок од годишната завршна сметка и од годишниот извештај да ѝ достави на Главната централа на Народната банка на ФНРЈ.

Банката е должна одобрената годишна завршна сметка и кусиот извод од годишниот извештај да го објави во „Службен лист на ФНРЈ“ во рок од еден месец од денот кога ќе го одобри Сојузниот извршен совет.

VI. ИЗВОРИ НА ПРИХОДИТЕ И НИВНА РАСПОДЕЛБА

Член 22

Приходи на Банката се: дел од интересот по дадените кредити што го определува Сојузниот извршен совет, провизијата и трошоците што ги наплатува Банката за услугите во банкарските работи и други приходи на Банката.

Расходите на Банката се лични и материјални издатоци и други расходи.

Своите расходи Банката ги покрива со своите приходи.

Годишниот план на приходите и расходите на Банката го донесува управниот одбор на Банката со одобрение од Сојузниот извршен совет.

Член 23

Расподелбата на вишокот на приходите над расходите се врши на Банчините фондови според одредбите на Банчиниот статут, откога претходно ќе се уплати определен процент во резервниот фонд.

Процентот што ќе се уплатува во резервниот фонд го определува Сојузниот извршен совет.

Вишокот на расходите над приходите (загубата) се покрива првенствено од резервниот фонд на Банката.

Член 24

Резервниот фонд служи во прв ред за покривање на евентуалните загуби што ќе произлезат од работењето на Банката.

Средствата од резервниот фонд можат да се употребат за други цели само со претходна согласност од Сојузниот извршен совет.

Кога средствата од резервниот фонд не се доволни за покривање на станатата загуба, Банката ќе му поднесе на Сојузниот извршен совет предлог за начинот на покривањето на оваа загуба.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

До собранието на стопанските комори и на сојузите на стопанските комори, нивните управни одбори ќе именуваат времени членови на управниот одбор на Банката на местата на членовите што ги избираат стопанските комори и сојузите на стопанските комори според одредбата од чл. 11 ст. 4 од оваа уредба.

Член 26

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 216

24 јуни 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

289.

Врз основа на чл. 30 од Законот за јавното обвинителство, во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

Во Уредбата за звањата и платите на јавните обвинители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52) се вршат измени и дополненија, така што пречистениот текст да гласи:

УРЕДБА

за платите на јавните обвинители, нивните заменици и стручните обвинителства

Член 1

На јавните обвинители и на нивните заменици, како и на стручните соработници во јавните обвинителства, се определува плата според одредбите од оваа уредба.

Платата на сојузниот јавен обвинител се определува со одделен пропис.

Член 2

Формите на платата на јавните обвинители и на нивните заменици, како и на стручните соработници се основна плата и дополнителна плата.

На јавните обвинители им припаѓа и положан додаток.

Основната плата на јавните обвинители, нивните заменици и стручните соработници се определува во границите на скалата на платните разреди од чл. 4 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 3

Одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи ќе се применуваат и за јавните обвинители и нивните заменици, како и за стручните соработници во јавните обвинителства доколку со оваа уредба не е поинаку определено.

Плати на јавните обвинители и на нивните заменици

Член 4

Звањата на јавните обвинители и на нивните заменици се распоредуваат во следниве платни разреди:

1) звањето на околински јавен обвинител и на негов заменик — од XI до V платен разред заклучно;

2) звањето заменик на окружниот обвинител — од X до IV платен разред заклучно;

3) звањето окружен јавен обвинител — од X до III платен разред заклучно;

4) звањето заменик на републичкиот јавен обвинител и заменик на јавниот обвинител на Автономна Покраина Војводина — од VI до III платен разред заклучно;

5) звањето републички јавен обвинител и јавен обвинител на Автономна Покраина Војводина — во II и I платен разред;

6) звањето заменик на сојузниот јавен обвинител — од IV до I платен разред заклучно.

Републичкиот јавен обвинител и јавниот обвинител на Автономна Покраина Војводина се распоредуваат во I платен разред кога ќе наполнат 21 година служба која се признава за напредување.

Член 5

Јавните обвинители и нивните заменици кои немаат правен факултет се распоредуваат до VIII платен разред заклучно.

Ако јавните обвинители и нивните заменици, кои немаат правен факултет, а се наоѓаат во VIII или во некој повисок платен разред, завршат правен факултет, ќе се распоредат во платниот разред на своето звање според годините на службата признаени за напредување.

Член 6

Дополнителните плати на јавните обвинители и на нивните заменици изнесуваат месечно:

1) за околинските јавни обвинители и за нивните заменици — од 2.000—4.000 динари;

2) за окружните јавни обвинители и за нивните заменици — од 3.000—5.000 динари;

3) за замениците на републичкиот јавен обвинител и за замениците на јавниот обвинител на Автономна Покраина Војводина — од 5.000—7.000 динари;

4) за замениците на сојузниот јавен обвинител — од 7.000—10.000 динари.

Височината на дополнителната плата во границите на износите од претходниот став ја определува јавниот обвинител надлежен за назначување.

На околинските јавни обвинители и на нивните заменици во определени места сојузниот јавен обвинител може во согласност со Сојузниот извршен совет да им определи и поголема дополнителна плата од 4.000 динари.

Дополнителната плата на републичкиот јавен обвинител и на јавниот обвинител на Автономна Покраина Војводина ја определува сојузниот јавен обвинител во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 7

Положајниот додаток на јавните обвинители изнесува:

1) на околинскиот јавен обвинител — од 1.000—2.000 динари месечно;

2) на окружниот јавен обвинител — од 2.000—6.000 динари месечно.

Во границите на овие износи, на околинскиот и окружниот јавен обвинител височината на положајниот додаток им ја определува републичкиот јавен обвинител односно јавниот обвинител на Автономна Покраина Војводина.

Положајниот додаток на републичкиот јавен обвинител и на јавниот обвинител на Автономна Покраина Војводина го определува Сојузниот јавен обвинител во согласност со Сојузниот извршен совет

Член 8

На јавните обвинители и на нивните заменици им се определува платниот разред според годините на службата кои според одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи им се признаваат за напредување.

Околските и окружните јавни обвинители и нивните заменици се распоредуваат во почетниот платен разред на своето звање ако немаат повеќе од шест години служба.

Заменикот на републичкиот јавен обвинител и на јавниот обвинител на Автономна Покраина Војводина се распоредуваат во почетниот платен разред на своето звање ако немаат повеќе од 12 години служба.

Замениците на Сојузниот јавен обвинител се распоредуваат во почетниот платен разред на своето звање ако немаат повеќе од 15 години служба.

Ако јавните обвинители и нивните заменици имаат повеќе години служба отколку што е предвидено во претходните ставови, ќе се распоредат во натамошните платни разреди според годините на службата.

Времето што ќе преостане при определувањето на платниот разред на јавните обвинители и на нивните заменици, им се засметува за добивање наредниот платен разред.

Член 9

Јавните обвинители и нивните заменици напредуваат во истото звање со добивање повисок платен разред врз основа на годините на службата.

За добивање непосредно повисок платен разред потребно е јавниот обвинител односно неговиот заменик да помине три години во понизок платен разред.

Член 10

За звањето околински јавен обвинител и заменик околински јавен обвинител постојат две периодски повишици во V платен разред. Секоја периодска повишица изнесува 700 динари месечно.

Периодските повишици се даваат по службена должност по секои пет години ефективна служба.

Член 11

Ако заменик на јавен обвинител се назначува за јавен обвинител на пониско јавно обвинителство, го задржува платниот разред на своето поранешно звање, ако е тој повисок.

Плати на стручните соработници

Член 12

Лицата што се назначуваат за приправници во јавното обвинителство, се распоредуваат во XIV платен разред.

Референтите во јавното обвинителство се распоредуваат и напредуваат од XIII до VI платен разред заклучно според одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 13

Звањето секретар во јавните обвинителства се распоредува од X до IV платен разред заклучно.

По исклучок, секретарите во Сојузното јавно обвинителство можат да се распоредат и во III платен разред, ако поминале три години во IV платен разред, ако имаат 24 години служба која се признава за напредување и ако се истакнуваат со стручни способности.

Секретарите во јавните обвинителства се распоредуваат по платните разреди и напредуваат до VI платен разред под истите услови како и замениците на окружните јавни обвинители.

Член 14

За унапредување на референтите во IX платен разред и за унапредување на секретарите во V односно III платен разред потребна е согласност од надлежниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Претходна согласност од надлежниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет потребна е и кога некое лице се назначува за секретар, а ги исполнува условите да биде распоредено во V или III платен разред.

Оваа согласност не е потребна кога за секретар се назначува лице кое веќе се наоѓа во V или некој повисок платен разред.

Член 15

Дополнителната плата на стручните соработници во јавните обвинителства изнесува најмалу 1.500 динари месечно.

Поблиски прописи за дополнителните плати за стручните соработници во јавните обвинителства донесува Сојузниот извршен совет.

Член 16

Секретарите што не ќе бидат унапредени во V, платен разред, како и референтите што не ќе бидат унапредени во IX платен разред или ќе останат во завршниот платен разред на своето звање, добиваат периодски повишици според одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Преодни и завршни одредби

Член 17

Стручните соработници во околинските и окружните јавни обвинителства што се распоредени во звањата од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи, стануваат референти и го задржуваат платниот разред во кој се наоѓаат.

Стручните соработници во јавното обвинителство на Автономна Покраина Војводина и во повисоките јавни обвинителства, што се наоѓаат во звањето референт или виши референт стануваат референти, ако не бидат назначени за секретари.

Стручните соработници во покраинското јавно обвинителство и во повисоките јавни обвинителства што се наоѓаат во звањето советник или виши советник, стануваат секретари и го задржуваат платниот разред што го имаат, ако според одредбите за распоредувањето на секретари би добиле понизок платен разред.

Член 18

Постарите помошници и помошниците во јавните обвинителства, при преведувањето на нови звања според одредбата од чл. 39 од Законот за јавните обвинителства, го задржуваат досегашниот платен разред ако е тој повисок од платниот разред што би го добиле според новото звање.

Затечените помошници во Сојузното јавно обвинителство што ќе бидат преведени во звањето секретар ја задржуваат досегашната основна и дополнителна плата и напредуваат како замениците на републичкиот јавен обвинител.

Член 19

Решенија за напредување на јавните обвинители, нивните заменици и стручните соработници во повисок платен разред, како и решенија за периодските повишици, донесува јавниот обвинител што е надлежен за нивно назначување.

Член 20

Платите според оваа уредба течат од првиот ден во наредниот месец по влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 21

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за звањата и платите на јавните обвинители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52) со сите подоцнежни измени и дополнења.

Член 22

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 198

23 јуни 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

290.

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за државните службеници, чл. 62 од Законот за судовите и чл. 43 од Законот за стопанските судови, во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ НА НАРОДНИТЕ СУДОВИ

Во Уредбата за платите на судиите, на народните судови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52) се вршат измени и дополненија, така што пречистениот текст да гласи:

УРЕДБА

за платите на судиите и стручните соработници во судовите

Член 1

На претседателите и судиите на редовните и стопанските судови и на стручните соработници во тие судови се определува плата според одредбите од оваа уредба.

Платата на претседателот на Сојузниот врховен суд се определува со одделен пропис.

Член 2

Формите на платата на судиите и стручните соработници во судовите се основна плата и дополнителна плата.

На претседателите на судовите како и на секретарот во Сојузниот врховен суд и во Врховниот стопански суд определен покрај работите од своето звање да врши и работи од судска администрација им припаѓа и помалка додатоци.

Основните плати на судиите и стручните соработници се определуваат во границите на скалата на платните разреди од чл. 4 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 3

Одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи ќе се применуваат на судиите и стручните соработници во судовите доколку со оваа уредба не е поинаку определено.

Платите на судиите

Член 4

Звањата на судиите на редовните и стопанските судови се распоредуваат во следниве платни разреди:

- 1) звањето судија на околиски суд — од XI до V платен разред заклучно;
- 2) звањето судија на окружен редовен и стопански суд — од X до IV платен разред заклучно;
- 3) звањето судија на републички врховен суд и на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина, како и звањето судија на виши стопански суд — од IV до III платен разред заклучно;
- 4) звањето судија на Сојузниот врховен суд и Врховниот стопански суд — од IV до I платен разред заклучно.

Член 5

Претседателот на окружниот редовен и стопански суд се распоредува од X до III платен разред заклучно.

Претседателот на републичкиот врховен суд и претседателот на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина како и претседателот на вишиот стопански суд се распоредуваат во II и I платен разред. Во I платен разред се распоредуваат овие претседатели ако имаат 21 година служба признаена за напредување.

Претседателот на Врховниот стопански суд се распоредува во I платен разред без оглед на годините на службата.

Член 6

Судија што нема правен факултет се распоредува до VIII платен разред заклучно.

Кога судијата што нема правен факултет, а се наоѓа во VIII или некој повисок платен разред, ќе заврши правен факултет, ќе се распореди во соодветниот платен разред на своето звање според годините на службата признаени за напредување.

Член 7

Дополнителните плати на судиите изнесуваат месечно:

- | | |
|---|-------------|
| 1) за судиите на околиските судови | 4.000 дин. |
| 2) за судиите на окружните редовни и стопански судови | 5.000 дин. |
| 3) за судиите на републичкиот врховен суд и на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина како и за судиите на вишите стопански судови | 7.000 дин. |
| 4) за судиите на Врховниот стопански суд | 8.000 дин. |
| 5) за судиите на Сојузниот врховен суд | 10.000 дин. |

На претседателите и судиите на околиските судови во определени места републичкиот односно Покраинскиот извршен совет може да им определи и поголема дополнителна плата од 4.000 динари.

Дополнителната плата на претседателот на републичкиот врховен суд и на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина како и дополнителната плата на претседателот на вишиот стопански суд, ги определува републичкиот односно Покраинскиот извршен совет, а дополнителната плата на претседателот на Врховниот стопански суд — Сојузниот извршен совет.

Член 8

Положајните додатоци на претседателите на судовите изнесуваат:

- 1) на претседателот на околиски суд — од 1.000—2.000 динари месечно;
- 2) на претседателот на окружен редовен и стопански суд — од 2.000—6.000 динари месечно.

Во границите на овие износи, на претседателите на околиските и окружните судови височината на положајниот додаток им ја определува државниот секретар за правосудна управа односно Покраинскиот извршен совет.

Положајниот додаток на претседателот на републичкиот врховен суд и на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина, како и на претседателот на вишиот стопански суд, го определува републичкиот односно Покраинскиот извршен совет, а на претседателот на Врховниот стопански суд — Сојузниот извршен совет.

Член 9

На судијата му се определува платниот разред според годините на службата кои според одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи му се признаваат за напредување.

Судиите на околиски суд и судиите на окружен редовен и стопански суд се распоредуваат во почетниот платен разред на своето звање ако немаат повеќе од шест години служба признаена за напредување.

Судиите на републичкиот врховен суд и на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина како и судиите на вишиот стопански суд, се распоредуваат во почетниот платен разред на своето звање ако немаат повеќе од 12 години служба.

Судиите на Сојузниот врховен суд и на Врховниот стопански суд се распоредуваат во почетниот платен разред на своето звање ако немаат повеќе од 15 години служба.

Ако судијата има повеќе години служба отколку што е предвидено во претходните ставови, ќе се

распореди во понатамошните платни разреди според годините на службата.

Времето што ќе престане при определувањето на платниот разред на судијата му се засметува за добивање наредниот платен разред.

Член 10

Судиите напредуваат во истото звање со добивање повисок платен разред врз основа на годините на службата.

За добивање непосредно повисок платен разред потребно е судијата да помине три години во понизок платен разред.

Член 11

За судијата на околински суд постојат две периодски повишици во V платен разред.

Секоја периодска повишица изнесува 700 динари месечно.

Периодските повишици се даваат по службена должност секои пет години ефективна служба.

Член 12

Судијата на републичкиот врховен суд или на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина, како и судијата на виши стопански суд, кој ќе биде избран за претседател на окружен редовен или стопански суд, го задржува платниот разред што го имал, ако овој е повисок.

Судијата на окружен редовен или стопански суд кој ќе биде избран за судија на околински суд, го задржува платниот разред што ги имал.

Член 13

На разрешените судии кои според одредбите од Законот за судовите и Законот за стопанските судови се ставаат на располагање на Сојузниот извршен совет односно на органите на управата за правосудни работи, ќе им се определи звањето и платата според прописите што важат.

Плати на стручните соработници

Член 14

Лицето што се назначува за судиски приправник се распоредува во XIV платен разред.

Референтите во судовите (судски референти) се распоредуваат и напредуваат од XIII до VI платен разред заклучно, според одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 15

Звањето секретар во врховен суд и виши стопански суд се распоредува од X до IV платен разред заклучно.

Исклучително, секретари во Сојузниот врховен суд и во Врховниот стопански суд можат да се распоредат и во III платен разред заклучно, ако поминале три години во IV платен разред, ако имаат 24 години служба што се признава за напредување и ако се истакнуваат со стручни способности.

Секретарите во судовите се распоредуваат во платните разреди и напредуваат до VI платен разред под истите услови како и судиите на окружните судови.

Член 16

За унапредување на референтот во IX платен разред и на секретарот во V односно III платен разред потребна е претходна согласност од надлежниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Претходна согласност од надлежниот државен секретар за работи на општа управа и за буџет потребна е и кога некое лице се назначува за секретар, а ги исполнува условите да биде распоредено во V или III платен разред.

Оваа согласност не е потребна ако лицето што се назначува за секретар веќе се наоѓа во V или некој повисок платен разред.

Член 17

Дополнителната плата на стручните соработници во судовите изнесува најмалку 1.500 динари месечно.

Поблиски прописи за дополнителните плати за стручните соработници во Сојузниот врховен суд и во Врховниот стопански суд донесува Сојузниот извршен совет, а за стручните соработници во другите судови — републичкиот односно Покраинскиот извршен совет.

Член 18

На секретарот во Сојузниот врховен суд и во Врховниот стопански суд кој покрај работите од своето звање врши и работи на судска управа му припаѓа положен додаток во височина од 2.000—3.000 динари месечно.

Во границите на овие износи височината на положакниот додаток ја определува претседателот на Сојузниот врховен суд односно претседателот на Врховниот стопански суд.

Член 19

Секретарите што не би биле унапредени во V платен разред како и судските референти што не би биле унапредени во IX платен разред или што би останале во завршниот платен разред на своето звање, добиваат периодска повишица според одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Преодни и завршни одредби

Член 20

Стручните соработници во околинските и окружните редовни и стопански судови што се распоредени во звањата од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи, стануваат судски референти и го задржуваат платниот разред во кој се наоѓаат.

Стручните соработници во врховните судови и другите стопански судови кои имаат звање референт или виши референт, стануваат судски референти, ако не бидат назначени за секретари.

Стручните соработници во врховните судови и вишите стопански судови кои имаат звање советник или виши советник, стануваат секретари и го задржуваат платниот разред во кој се наоѓаат, ако според одредбите за распоредувањето на секретари би добиле понизок платен разред.

Член 21

Решенија за распоредување во платниот разред и за напредување на судиите на Сојузниот врховен суд и на Врховниот стопански суд донесуваат претседателите на тие судови, а за претседателите и судиите на другите судови — државниот секретар за правосудна управа односно секретарот за правосудна управа при Извршниот совет на Автономна Покраина Војводина.

Решенија за напредување во повисок платен разред и за периодски повишици донесува претседателот на Сојузниот врховен суд односно Врховниот стопански суд за стручните соработници во тие судови, а државниот секретар за правосудна управа односно секретарот за правосудна управа при Извршниот совет на Автономна Покраина Војводина — за стручните соработници во другите судови.

Член 22

Платите според оваа уредба течат од првиот ден на наредниот месец по влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 23

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за платите на судиите на народните судови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52) со сите подоцнежни измени и дополненија како и Уредбата за примена на Уредбата за платите на судиите на народните судови на судии на

стопанските судови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/56).

Член 24

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 197

23 јуни 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

291.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54), во чл. 39 точ. 5, по зборот „околија“ се додаваат зборовите: „односно за кои околицата дава своја согласност“.

Член 2

Во чл. 63 ст. 1, по зборот „околија“ се додаваат зборовите: „односно за кои околицата дава своја согласност“.

Член 3

Во чл. 70 по ст. 1 се додава нов став 2, кој гласи: „Сојузниот извршен совет може за трговските претпријатија на поодделни трговски струки да определи и поголем процент од процентот од ст. 1 на овој член за формирање на инвестициониот фонд на тие претпријатија.“

Во досегашниот ст. 2 зборовите: „од претходниот став“ се заменуваат со зборовите: „од ставот 1“.

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 4

Во чл. 72, по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во вкупниот реализиран промет, што служи како основа за примена на процентот за плати, влегува прометот што трговско претпријатие на големо ќе го реализира со продажба на стоки на трговско претпријатие основано од задружен сојуз, како и прометот реализиран кога на трговско претпријатие на големо му се продаваат стоки што трговско претпријатие основано од задружен сојуз ги набавило од задруги.“

Досегашните ставови 3—6 стануваат ставови 4—7.

Член 5

По членот 75 се додава нов член 75а, кој гласи:

„Член 75а

Трговскиот дуќан кој врз основа на чл. 49а од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани е припадена на управување на работниците од дуќанот (трговски дуќан со паушална пресметка) плаќа годишен паушален износ од добивката.

Трговскиот дуќан со паушална пресметка не формира платен фонд врз основа на процентот на промет.

Делот на вкупниот приход што ќе преостане по издвојувањето на материјалните трошоци, амортизацијата, паушалниот износ на добивката, постојаните придонеси за општествената заедница, интересите на кредитот за обртните средства, придонесот за задолжителните фондови, надоместокот наместо даната за првите седум дена неспособност за работа

поради болест или повреда на работниците и службениците, и ануитетите за отплата на кредитите за кои гарантира околицата, го распределуваат работниците и службениците на дуќанот.

Добивката во паушален износ што ја уплатува трговскиот дуќан со паушална пресметка се распределува според одредбите од чл. 73 ст. 1 од оваа уредба.“

Член 6

Во чл. 78 ст. 1 точ. 1 и 2, место зборовите: „на седиштето на продавницата“, се ставаат зборовите: „на седиштето на претпријатието“.

Член 7

По чл. 117 се додава нов член 117а, кој гласи:

„Член 117а

Одредбата од чл. 72 ст. 2 точ. 2 нема да се применува во текот на 1955 година.“

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, со тоа што одредбата од чл. 6 ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 217

24 јуни 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

292.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54) по чл. 18 се додава нов чл. 18а, кој гласи:

„Член 18а

Од 1 јуни 1955 година до донесувањето на тарифата на општинскиот данок на промет во смисла на чл. 3 од Уредбата за данокот на промет, народниот одбор на околицата кој до тој ден не ја донесол тарифата на општинскиот данок на промет, ќе наплатува општински данок на промет од приватни занаетчиски дуќани и од приватни лица според нормите од тар. бр. 89 делот А и тар. бр. 10 и 11 делот Б од сојузната Тарифа за данокот на промет од 22 март 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/54).

Ако народниот одбор на околицата и за времето од 1 јануари 1955 година до донесувањето на општинската тарифа за данокот на промет го пресметувал и наплатувал општинскиот данок на промет според нормите од тар. бр. 89 делот А и тар. бр. 10 и 11 делот Б од сојузната Тарифа за данокот на промет од 1954 година или според нормите што биле предвидени во нацртот или предлогот на општинската тарифа за данокот на промет или во други одлуки на народниот одбор на околицата, ќе се смета дека данокот е редно пресметан и наплатен“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.п. бр. 218

24 јуни 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

293.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон во врска со одделот 2 глава XXVII на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

1. Општи одредби

Член 1

Фондовите за унапредување на селското стопанство предвидени со Сојузниот општествен план за 1955 година се осниваат заради финансирање на мерките за унапредување на селскостопанското производство и за унапредување на преработката и прометот на селскостопански производи.

Управувањето со фондовите за унапредување на селското стопанство се врши според одредбите од оваа уредба.

Член 2

Со сојузниот фонд за унапредување на селското стопанство управува Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ.

Со републичкиот фонд за унапредување на селското стопанство и со фондовите на автономните единици за унапредување на селското стопанство управуваат соодветните селскостопански комори.

Со околските (градските) фондови за унапредување на селското стопанство управуваат народните одбори на околиите (градовите).

Член 3

Фондовите за унапредување на селското стопанство се постојани фондови.

Средствата на фондовите непотрошени во текот на една година, се пренесуваат во наредната година.

Член 4

Фондовите за унапредување на селското стопанство се правни лица и за своите обврски одговараат со свои средства.

Член 5

За секој фонд за унапредување на селското стопанство се донесува на почетокот на годината претсметка на приходите и расходите.

Претсметката на приходите и расходите на фондот се донесува врз основа на програмата за спроведување на мерките за унапредување на селскостопанското производство, прометот и преработката на селскостопанските производи во текот на една година.

Програмата од предниот став ја донесува органот на управувањето на фондот во согласност со надлежниот извршен совет односно со народниот одбор.

2. Средства на фондот

Член 6

Средствата на фондот за унапредување на селското стопанство се предвидуваат секоја година со сојузниот и републичките општествени планови и општествените планови на автономните единици и околиите (градовите).

Покрај приходите предвидени со општествените планови, можат со сојузен пропис да се определат и други постојани приходи на фондовите за унапредување на селското стопанство.

Член 7

Федерацијата, народните републики, автономните единици и околиите (градовите) можат во фондовите за унапредување на селското стопанство да внесат и други средства од приходите со кои тие располагаат.

Член 8

Ако на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната единица постојат повеќе селскостопански комори кои не се околински односно градски, републичкиот извршен совет односно извршниот совет на автономната еди-

ница со одделно решение ќе ги определи деловите од приходите на републичкиот фонд односно на фондот на автономната единица за унапредување на селското стопанство, со кои ќе управуваат соодветните комори како со одделни фондови.

Член 9

Пресметувањето и уплатувањето на приходите за фондовите за унапредување на селското стопанство го врши деловната единица на Народната банка на ФНРЈ кај која се уплатуваат државните приходи, односно органите што ги наплатуваат приходите што им припаѓаат на фондовите.

3. Предопределеност на средствата

Член 10

Средствата од фондовите за унапредување на селското стопанство можат да се употребуваат за спроведување на мерките и акциите што се однесуваат до унапредувањето на селскостопанското производство, преработката и прометот на селскостопански производи, како и за наградување селскостопански стручњаци, согласно одредбите од чл. 5 од оваа уредба и правилата на фондот.

Член 11

Средствата од фондовите за унапредување на селското стопанство можат да се трошат само врз основа на одобрената претсметка на приходите и расходите на секој фонд.

Без одобрени претсметки на фондовите не можат да се вршат никакви расходи на товар на фондовите.

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство може да пропише одделно упатување за составување претсметки на приходите и расходите на фондовите за унапредување на селското стопанство.

4. Управување со фондовите

Член 12

Собранието на селскостопанската комора односно народниот одбор на околицата (градот) го именува управниот одбор на фондот за унапредување на селското стопанство и донесува:

- 1) правила на фондот;
- 2) програма за спроведување мерките за унапредување на селскостопанското производство, преработката и прометот на селскостопански производи;
- 3) претсметка на приходите и расходите на фондот;
- 4) завршна сметка на фондот.

Член 13

Правилата на фондот, претсметката на приходите и расходите на фондот и завршната сметка на фондот, што ги донесло собранието на селскостопанската комора, ги одобрува надлежниот извршен совет.

Со правилата на фондот поблиску се определува начинот на управување со фондот и работењето на фондот.

Член 14

Управниот одбор на фондот за унапредување на селското стопанство:

- 1) го именува наредбодавецот на извршување на претсметката на фондот;
- 2) изработува предлог за правила на фондот;
- 3) приготвува програма за спроведување мерките за унапредување на селскостопанското производство, прометот и преработката на селскостопански производи;
- 4) составува претсметка на приходите и расходите на фондот;
- 5) врши надзор над употребата на средствата од фондот;
- 6) составува завршна сметка на фондот;
- 7) расправува и донесува заклучоци по сите прашања во врска со работењето на фондот;
- 8) определува услови за користење на средствата од фондот ако тие услови не ги утврдило собранието на комората односно народниот одбор.

или ако тие услови не се утврдени со правилата на фондот;

9) врши и други работи во врска со управувањето на фондот, согласно правилата на фондот.

5. Извршување на претсметките и завршните сметки

Член 15

Средствата од фондовите за унапредување на селското стопанство можат да се користат до височина определена со претсметката.

Член 16

Средствата од фондовите за унапредување на селското стопанство можат да се трошат само за предопределеностите и потребите определени со претсметката.

Ангажирањето и трошењето на средствата од фондовите можат да се вршат според наредбите од наредбодавците за извршување претсметките на приходите и расходите.

Во наредбата во границите на одобрената претсметка се определува поблиска предопределеност за која ќе се употребат средствата и на кого средствата се даваат.

Член 17

Вирманисањето според одобрената претсметка на фондот може да го врши управниот одбор на фондот по одобрение од управниот одбор на селскостопанската комора односно од народниот одбор, ако народниот одбор не власти друг орган.

Член 18

Сметкополагачите се службени лица на кои им е доверено раководењето со средствата од фондовите за унапредување на селското стопанство. Нив ги определуваат управните одбори на фондовите.

Сметкополагачите ракуваат со средствата од фондовите за унапредување на селското стопанство и одговараат за својата работа сообразно одредбите за ракувањето со буџетските средства и за сметкополагачите од прописите за буџетите.

Член 19

Секој наредбодавец за извршување претсметката на приходите и расходите односно управниот одбор на фондот за унапредување на селското стопанство е должен да состави завршна сметка за встварените приходи и извршените расходи на фондот.

Составената завршна сметка според претсметката на фондот во смисла на претходниот став се поднесува на органот за управување со фондот од чл. 2 на оваа уредба.

Член 20

Органите за управување со фондовите за унапредување на селското стопанство се должни да ги донесат завршните сметки на фондовите за изминатата година најдоцна до 15 март секоја година.

Завршните сметки што ги донесле селскостопанските комори му се доставуваат на одобрување на надлежниот извршен совет во срок од 15 дена од денот на донесувањето на завршната сметка.

Член 21

Средствата на фондовите за унапредување на селското стопанство се водат на одделни сметки кај Народната банка на ФНРЈ.

Исклучително од одредбата од претходниот став, средствата на околиците (градските) фондови за унапредување на селското стопанство, според одлука на органите за управување со фондовите од чл. 2 од оваа уредба, можат да се водат и на одделни сметки кај комуналните банки. Според одлука на органите за управување средствата на фондовите можат да се водат на одделни сметки и кај задружните кредитни установи и штедилниците ако за тоа даде согласност Народната банка на ФНРЈ. Народната банка на ФНРЈ ќе даде за ова согласност ако задружните кредитни установи и штедилниците обезбедиле водење на општествена евиденција за ракувањето со средствата од фондовите.

Одобрената претсметка на приходите и расходите на фондот управниот одбор на фондот е должен да и го достави на банката заради извршу-

вање, и тоа во срок од 15 дена по одобрување на претсметката.

Член 22

Сметкополагачите по фондовите за унапредување на селското стопанство се должни да водат евиденција за наплатените и утрошените средства од фондовите според прописите што постојат.

Примените средства од секој фонд корисниците мораат да ги евидентираат на одделни сметки во своите евиденции.

Член 23

На 31 декември се заклучуваат сите уплати и исплати од фондовите за унапредување на селското стопанство за таа година.

Член 24

Контрола над употребата на средствата од фондовите за унапредување на селското стопанство врши финансиската инспекција.

Надлежниот извршен совет односно народен одбор може да го обустави извршувањето на претсметката на фондот ако утврди дека органите за управување на фондот не ги употребуваат средствата за целите определени со општествените планови, со одредбите од оваа уредба и со правилата на фондот.

Член 25

Исклучително од одредбите од чл. 12 на оваа уредба, работите за кои е надлежно собрание на селскостопанската комора во 1955 година ќе ги вршат управните одбори на селскостопанските комори.

Член 26

Одлуката за давање надоместување при продажбата на семенска стока за земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54) престанува да важи на 1 август 1955 година.

Ако селскостопанската комора донесе Одлука за давање премии и надоместоци (регреси) за производство на квалитетно житно семе од средствата на фондот пред 1 август 1955 година, Одлуката за давање надоместување при продажбата на семенска стока за земјоделството престанува да важи со денот на донесувањето на таа одлука.

Член 27

Поблиски прописи за извршување на оваа уредба ќе донесува по потреба сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство.

Член 28

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 215

24 јуни 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

294.

Врз основа на чл. 93 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

Член 1

Се укинува Заводот за геолошко-рударски и технолошки истражувања, основан со Уредбата за организацијата и работата на Управата за рударски истражувања и рударски студии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/51 и 18/53).

Член 2

Работите на укинатиот Завод за геолошко-рударски и технолошки истражувања ќе ги вршат установите определени со одделни решенија од Сојузниот извршен совет.

Член 3

Сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет, ќе определи одделна комисија која до 31 јули 1955 година ќе ги заклучи книгите

според претсметката на приходите и расходите на укинатиот Завод за геолошко-рударски и технолошки истражувања, како и инвентарските книги на тој завод.

Сојузниот извршен совет на предлог од Комисијата од претходниот став ќе определи кои материјални и финансиски средства, како и права и обврски од укинатиот завод, ќе минат на установите што ќе се основат врз основа на чл. 2 од оваа уредба.

Распоредот на службениците од укинатиот завод ќе го изврши Комисијата од ставот 1 од овој член.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 222

24 јуни 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

295.

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ

НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби заради ускладување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

за патните и селидбените трошоци

I. Општи одредби

Член 1

За службени патувања вон местото на службувањето, за селидба во случај на преместување од едно место во друго, за одвоен живот од фамилијата, како и за работа на терен, на службениците и работниците (во натамошниот текст: службениците) на државните органи и установи им припаѓа надоместок за трошоците според одредбите од оваа уредба.

Член 2

Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат и на службениците од установите со самостојно финансирање, освен на оние чии заработки се пресметуваат според тарифните правилници.

II. Надоместок за службени патувања

Член 3

За потребата на службено патување одлучува и налог за тоа издава старешината на надлештвото односно установата (наредбодавецот), кој може тоа право да го пренесе на помошниот наредбодавец. Ако старешината на надлештвото односно установата не е наредбодавец во смисла на прописите, за буџетот, за издавање налог мора да има согласност од наредбодавецот.

Во налогот за службено патување мора да биде наведено роденото и фамилијарното име на службеникот, неговото звање и положба, денот на заминувањето, сообраќајното средство што ќе го користи на патот, рокот на траењето како и целта на патувањето, освен во случај кога е патувањето од поверлива природа.

Во случај на итноста, налог може да се даде усно односно со телефон или телеграф, со тоа што писмениот налог да се издаде дополнително.

Член 4

Службеник не може да биде на службено патување во едно исто место во земјава повеќе од 30 дена. Подолг престој може по исклучок да се нареди само во согласност со надлежниот државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет (секретаријатот за работи на општата управа и за буџет односно претседателот на народниот одбор).

Пропис за траењето на службеното патување на службениците на внатрешни работи донесува сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 5

За службеното патување на службениците им се дава надоместок на трошоците за личниот превоз и надоместок за другите трошоци во вид на дневници.

Член 6

На службеното патување службениците можат да користат превозни средства, и тоа:

1) I класа на брз воз односно I класа на брод, како и кола за спиење — службениците на положба државен потсекретар и на други соодветни положби (функции);

2) I класа на патнички или II класа на брз воз односно I класа на брод — службениците распоредени од V платен разред нагоре;

3) II класа на патнички или III класа на брз воз односно II класа на брод — службениците распоредени од IX до VI платен разред и висококвалифицираните работници;

4) III класа на брз или патнички воз односно II класа на брод — сите други службеници и работници.

Службениците од точ. 2 на овој член можат да користат I класа на брз воз односно кола за спиење, ако по доаѓањето во определено место непосредно треба да пристапат кон извршувањето на задачите и ако е тоа изрично назначено во налогот за службеното патување. Под истите услови можат да користат кола за спиење и службениците од точ. 3 на овој член.

Службениците од точ. 3 на овој член можат да користат II класа на брз воз ако е релацијата подолга од 250 км.

Редовните превозни средства кои може службеникот да ги користи на службеното патување се: воз, брод или автобус. На релации каде што има сообраќај со воз или брод службеник може да користи автобус само ако цената на превозот со автобус и вкупниот износ на дневниците — ако се користи автобус — изнесуваат помалку или исто колку и цената на превозот со воз или брод и вкупниот износ на дневниците во случај да се користи воз или брод.

Старешината што го издал налогот за службено патување може да одобри превоз со автобус и вон случајот од втората реченица на предниот став, ако патувањето со воз или брод би повлекувало поголема загуба во времето која би била штетна за службата.

Ако службеникот вон случаите од претходниот став користел автобус на релација каде што има сообраќај со воз или брод, има право на надоместок на превозните трошоци само до износот на цената на превозот со брод или воз.

Надлежниот наредбодавец може да определи патување и со авион ако го бара тоа интересот на службената работа, или кога трошоците на службеното патување со тоа би биле помали.

На службено патување службеникот е должен да го користи најкусиот пат.

На хонорарните службеници на кои хонорарната служба не им е главно или единствено занимање, класата во воз односно на брод се определува спрема нивното главно занимање.

Отстапувања од одредбите на претходните ставови можат да се вршат за службените патувања во странство, а по одобрение од сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 7

Ако на патот што треба да се прејде нема редовни превозни средства од чл. 6 на оваа уредба, а растојанието од местото на службувањето до местото во кое се упатува службеникот е подолго од 4 км, на службеникот му припаѓа надоместок во вид на километража за секој прејден километар.

Исто така, народниот одбор на општината може да воведи километража и за своите службеници. Ако не се донесе таква одлука, на службениците на народните одбори на општините не им припаѓа надоместок во вид на километража.

Висината на надоместокот според претходните ставови ја пропишува надлежниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Прва класа на бродовите на брзи линии можат да користат на службеното патување сите службеници, а на бродовите на другите линии класата може да се користи според одредбите од чл. 6 на оваа уредба.

Член 8

Дневницата за службено патување изнесува:

— за службениците распоредени од V платен разред нагоре — 1.000 динари;

— за службениците распоредени од IX до VI платен разред и висококвалифицираните работници — 850 динари;

— за другите службеници и работници — 700 динари.

За службениците со највисоки функции и во случаи кога патувањето е сврзано со вопредни трошоци, надлежниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет може да определува и поголеми дневници, но најмногу до 1.200 динари.

На конорарните службеници на кои конорарната служба им е главно и единствено занимање, дневницата им се определува според висината на конорарот, согласно одредбите од ст. 1.

На конорарните службеници на кои конорарната служба не им е главно или единствено занимање, дневницата се определува според нивното главно занимање. Државниот секретар за работи на општата управа и за буџет може да определи висината на дневниците на овие службеници да им се определува спрема работата (должноста) што ја вршат конорарно.

Сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет може да определува поодделни места во кои ќе им се даваат на лицата на службено патување поголеми дневници од износите наведени во ст. 1, утврдувајќи ја висината на наголемувањето за секое од тие места.

За службени патувања во границите на околицата и за службени патувања во границите на град во одвоени места оддалечени повеќе од 10 км, народниот одбор на околицата (градот) може да пропише помал износ на дневниците, со тоа што тоа намалување да не може да изнесува повеќе од 40% од износите предвидени во ставот 1. При определувањето на висината на дневницата ќе се земаат во оглед и фактичните трошоци, како и сообраќајните прилики и приликите на теренот.

Член 9

На службеник што се упатува времено на работа во друго место, му припаѓа за првите 30 дена цела дневница, а по тоа 75% од износот на дневницата.

Член 10

Дневниците за службено патување односно времено упатување на службеникот на работа во друго место можат да се намалат до 25% ако за службениците, под условите што се поволни за нив, е организирана исхрана или сместување, а до 50% — ако се организирани и исхрана и сместување.

Решение за намалување на дневниците според претходниот став донесува старешината на надлештвото односно на установата.

Член 11

За постојани курирски патувања на утврдени курирски линии може наместо дневница да се определи паушален месечен надоместок, чиј износ не може да биде поголем од 70% од износот на дневницата што би ја добил службеникот спрема времето проведено на службен пат.

Висината на надоместокот од претходниот став ја определува старешината на надлештвото односно на установата.

Член 12

На лицата на службено патување им припаѓа цела дневница за секои 24 часа проведени на службен пат, како и за остатокот на времето поголем од 12 часа. За остатокот на времето од 8 до 12 часа припаѓа половина дневница.

Цела дневница припаѓа и во случај кога службеното патување трае вкупно помалу од 24 часа а повеќе од 12 часа, а половина дневница ако целото патување трае од 8 до 12 часа.

За службеното патување што трае помалу од 8 часа, односно за остатокот помал од 8 часа, не припаѓа надоместок. По исклучок, на службеникот му припаѓа половина дневница за остатокот на времето преку 6 часа во случај кога тој остаток е проведен на пат ноќе.

Кога службеникот за време на службеното патување по една иста работа се враќа во местото на службувањето пред завршетокот на работата поради која отпатувал, дневниците се пресметуваат со собирањето на вкупниот број часови проведени на работа во местото на службувањето.

Член 13

Кога приватни лица се должни според прописите што важат, да ги сносат трошоците за излегувањето на државните службеници, надоместокот се определува по одредбите од оваа уредба, ако републичкиот државен секретар за работи на општата управа и за буџет не пропише инаку, со тоа што таков надоместок не може да биде поголем од надоместокот предвиден со оваа уредба.

Прописи за надоместок за судски излегувања извршени по барање од приватни лица, донесува републичкиот државен секретар за правосудна управа во согласност со републичкиот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Во таков случај мора претходно да се положи предум во износот што приближно му одговара на износот на надоместокот.

Член 14

По завршеното службено патување службеникот е должен да поднесе сметка за патните трошоци.

Поблиски прописи за пресметувањето на патните трошоци (податоците што се внесуваат во сметката на попатината и др.) донесува сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 15

Надоместокот за службени патувања при свикнување конференции го сноси органот што ја свикнува конференцијата.

Член 16

Лице што не е државен службеник може да се определи да патува за сметка на државно надлештво или установа поради извршувањето на определена работа, само ако е позволено тоа со одделен пропис и ако е нужно. Во таков случај, на лицето што не е државен службеник му припаѓа надоместок на патните трошоци во оној износ што ги имаат државните службеници од соодветниот ранг односно на соодветна должност.

Член 17

Надлештвата или установите можат, по исклучок, да организираат превоз на службеници со своите превозни средства со определен надоместок, но само во случаи кога службениците зграда се наоѓаат на поголема оддалеченост од центарот за живеење, или кога поради селидба на надлештвото односно установата во некое блиско место службениците со своите станови останале на поголема оддалеченост.

Одлуки за тоа за сојузните и републичките службеници донесуваат одборите за буџетски прашања на извршните совети, а за службениците на народните одбори — народните одбори.

III. Надоместок за селидени трошоци

Член 18

На службениците кои по потреба на службата се преместуваат во друго место на службување и

на лицата што се преземаат од стопанството или од општествените организации, како и на лицата што се примаат во служба во своето место на живеење, а порано биле во работен однос, им припаѓа, без оглед на оддалеченоста, надоместок за личен превоз по чл. 6 и 7 од оваа уредба, како и за сите фактични трошоци предизвикани со селидбата.

Надоместок по претходниот став им припаѓа и: а) на службениците по пензионисањето, и тоа од местото на службувањето до местото на новото настанување;

б) на фамилиите од умрените службеници, и тоа од местото на дотогашното службување на умрениот до местото каде ќе се настани фамилијата.

Надоместок на селидбените трошоци според ст. 2 им припаѓа и на службениците на кои по престанок на службата им е определена инвалидска пензија.

Селидбените трошоци од ст. 2 и 3 ги исплатува надлештвото односно установата во која бил службеникот на служба до пензионисањето, односно онаа организациона единица што ги презела работите и овластенијата на поранешното надлештво односно установа. Ако нема такво надлештво односно установа, исплатата на овие трошоци се врши од буџетските резерви.

Лицата од ст. 2 и 3 имаат право на надоместок на селидбените трошоци ако се изврши селидбата во срок од 6 месеци, сметајќи од денот на разрешувањето на пензионисаниот службеник, односно од смртта на службеникот. Овој срок може да се продолжи најповеќе до две години ако заинтересираното лице поднесе доказ дека не можело да добие стан во местото во кое сака да се пресели.

Член 19

Надоместок за селидба се дава за фактично сторените трошоци околу превозењето на покуќнината до местото на службувањето односно живеењето.

При селидба со железница или брод, надоместокот за превоз припаѓа по поднесениот товарен лист за споровоз, а за превозењето на багажот — по тарифата за брзовоз.

Поблиски прописи за определување надоместок за пакување и опакување на покуќнината, за превоз на стварите од станот до станицата и од станицата до станот и др., донесува сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 20

Со сметката за трошоците на селидбата службеникот е должен да поднесе доказ за правдање на трошоците од чл. 19 од оваа уредба (товарен лист, односно потврда за трошоците на превозењето и др.).

Определувањето на висината на надоместокот се врши врз основа на потврдите и доказите поднесени од страна на службеникот, но надлежниот наредбодавец може, кога ќе го најде тоа за потребно, и на друг начин да изврши проверка на сите или поодделни ставки од сметката.

Член 21

На службеник што се сели во друго место на службување му припаѓа, покрај надоместок за селидба на покуќнината уште и надоместок на патните трошоци.

На членовите на фамилијата од службеникот им припаѓа во случај од претходниот став иста класа во воз односно на брод како и на службеникот.

За време на селидба на службеникот му припаѓаат дневници на кои тој има право за службено патување, а за секој член на фамилијата дневници во износ од 359 динари.

Право на надоместок на патни трошоци има службеникот и во случај кога селидбата на покуќнината не можел да ја изврши при јавувањето на должност во новото место на службување, туку селидбата ја извршил дополнително.

IV. Надоместок за службени патувања и селидби во странство.

Член 22

Дневници за службено патување во странство му припаѓа на службеник од моментот на кинисувањето до моментот на враќањето од службено патување.

На службеникот му припаѓа дневницата определена за онаа земја во која патува, а ако доаѓа од странство во нашава земја, дневницата што е определена за онаа земја од која доаѓа.

Во случај на оправдано задржување подолго од 24 часа во некоја друга странска земја или во нашава земја, за сето време на задржувањето на службеникот му припаѓа дневница определена за таа земја.

Член 23

При службените патувања во прекуморски земји, дневницата за времето проведено на бродот се намалува за 80% ако во цената на возниот билет се засметани и трошоците за исхрана и кабина за спиење.

Член 24

За постојани курирски патувања на утврдени курирски линии, сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет може наместо дневница и други надоместоци да определува паушален надоместок, водејќи сметка така што определениот надоместок да биде во склад со одредбите од оваа уредба.

Член 25

При селидбата во странство и обратно, на службениците им се признава надоместок на трошоците за превозење на покуќнината во онаа тежина што ќе ја определи сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Селидба на покуќнината не им се одобрува на шефовите на мисии. Исто така, не им се одобрува селидба на покуќнината ниту на службениците преместени во воневропските земји и обратно.

Член 26

Висина на дневниците и други надоместоци за службени патувања и селидба во странство, како и поблиски прописи за тоа, ќе донесе сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

V. Надоместок поради одвоен живот од фамилијата

Член 27

На службеникот што е преместен по потреба на службата и има фамилија на издршка, ако во новото место на службување не може да добие стан за својата фамилија, а живее сам во местото во кое е преместен, му припаѓа надоместок за трошоците поради одвоен живот од фамилијата. Право на овој надоместок имаат и лицата што се преземаат од стопанството или од општествените организации како и лицата што биле порано во работен однос, ако за фамилијата не можат да добијат стан во местото на службувањето.

Правото на надоместок од ст. 1 на овој член службеникот го докажува со потврда од надлежниот станбен орган дека не можел да добие стан.

Надоместокот од ст. 1 на овој член им припаѓа на работниците примени на работа само во случај ако се тие висококвалифицирани работници и ако правото на надоместок е одделно предвидено со договорот за работа.

Висината на надоместокот изнесува од 3.000 до 5.000 динари месечно и припаѓа од денот на јавувањето на должност до истекот на месецот во кој е доделен станот. Ако барањето за надоместок е поднесено по истекот од еден месец од денот на јавувањето на должност, надоместокот припаѓа од денот кога е поднесено барањето.

Висината на надоместокот ја определува надлежниот наредбодавец, водејќи сметка надоместокот да ги опфати фактичните трошоци на кои службеникот се изложува поради одвоениот живот, со оглед на бројот на членовите на фамилијата што ги издржува службеникот, како и на другите окол-

ности што влијаат на наголемувањето трошоците на одвоениот живот.

Член 28

На службеник кога е на годишен одмор, му припаѓа 50% од определените надоместок за трошоците на одвоен живот од фамилијата.

VI. Надоместок за работа на терен

Член 29

На службениците на државните органи и установи кога вршат теренски работи вон местото на редовното службување, им припаѓа надоместок за работењето на терен.

Како работа на терен се подразбираат сите видови геодетски, геолошки и други претходни и истражувачки работи на терен.

Член 30

За време на работата на терен на службениците им припаѓа надоместок во износ на дневницата за службено патување.

За потешки теренски работи при кои службениците постојано го менуваат местото на работата (геолошки истражувања, геодетски премери на планински терени и сл.), овој надоместок може да се наголеми за 15% од износот на дневницата. За ова наголемување потребна е согласност од надлежниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 31

Надоместок за работа на терен може да се намали до 25% — ако е организирана исхрана или сместување на теренот, а до 50% — ако е организирана исхрана и сместување на теренот. Решение за намалување надоместок донесува старешината на надлештвото односно установата.

На персоналот укрцан на бродовите за управни цели што по одделните прописи прима додаток на храна, не му припаѓа надоместок за работа на теренот за време на укрцувањето.

Член 32

Во поглед износите на надоместоците за теренска работа во границите на околицата, важи одредбата на ст. 6 чл. 8 од оваа уредба.

Член 33

На службениците што вршат теренски работи вон своето место на службување, а можат секојдневно по престанок на работата да се вратат во своето место на службување, може да им се исплатува како дневен надоместок за теренска работа најповеќе до 50% од износот на дневницата за службени патувања.

Решението од претходниот став се донесува во согласност со надлежниот државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет (секретаријатот за работи на општата управа и за буџет односно со претседателот на народниот одбор).

Член 34

На службениците што примаат надоместок за теренска работа, не им припаѓа истовремено и надоместок за одвоен живот од фамилијата.

VII. Дисциплинска одговорност

Член 35

Наредбодавецот и службеникот што ќе постапат спротивно на одредбите од оваа уредба ќе одговараат дисциплински за тешки повреди на службената должност.

Како тешка повреда на службената должност ќе се смета особено:

- 1) кога наредбодавецот ќе определи поголем надоместок на трошоците отколку што се фактичните трошоци, или кога ќе одобри надоместок на трошоците што не биле нужни;
- 2) кога старешината определува службено патување без фактична потреба;
- 3) кога во сметката ќе се наведат неточни податоци за трошоците или ќе се поднесат докази што не и одговараат на фактичната состојба на работата;

4) кога ќе се утврди дека службеникот при селидбата превозел и покуќина и други предмети што не му припаѓаат нему;

5) кога службеникот не ќе пријави веднаш дека му е доделен стан, а тоа имало за последица и натамошно примање на надоместок за одвоен живот;

6) кога службеникот без оправдана причина ќе го прекине службеното патување или кога ирационално го искористува расположивото време при престојот во друго место;

7) кога на патот се задржува подолго време отколку што е тоа фактично потребно.

Член 36

Покрај дисциплинската службеникот ја сноси и материјалната одговорност за повреда на службената должност од претходниот член.

VIII. Други одредби

Член 37

Како место на службување во смисла на оваа уредба се подразбира подрачјето на градот односно општината.

Како место на службување се смета и потесното подрачје на градот односно селото каде е седиштето на општината. Ако службеното патување се врши во одвоени населби во границите на градот односно селото на подрачјето на општината, што се оддалечени повеќе од 10 км од потесното подрачје на градот односно од селото каде е седиштето на општината, на службениците им припаѓа дневница за службено патување спрема одредбата на ст. 6 чл. 8 од оваа уредба.

Член 38

Како членови на фамилијата во смисла на оваа уредба се сметаат сите лица кои живеат со службеникот во заедничко домаќинство и кои тој фактично ги издржува.

Член 39

Службеникот определен за службено патување има право на аконтација во висина на цената на возниот билет и дневници за онолку дена колку по патниот налог е означено времето за траење на патувањето.

Аконтација ќе се дава и во случај на селидба и теренска работа.

IX. Преодни и завршни одредби

Член 40

Надоместок за службени патувања и теренски работа што не се завршени до влегувањето во сила на оваа уредба, ќе се определи според одредбите од оваа уредба.

Член 41

Директорот на Генералната дирекција на Југо-словенските железници и директорот на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните ќе пропишат во согласност со сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет правилници за патните и селидбените трошоци за железничкиот персонал односно за персоналот на поштенско-телеграфско-телефонската служба во границите на оваа уредба. До пропишувањето на овие правилници и на овој персонал ќе се применуваат одредбите од оваа уредба.

Надоместокот на патните трошоци на службениците и работниците на стопанските претпријатија се регулира со тарифните правилници.

Член 42

Се овластува државниот секретар за работи на народната одбрана да пропише правилник за патните и селидбените трошоци за воените лица во оружените сили, сообразно одредбите од оваа уредба.

Член 43

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба донесува сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 44

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важат досегашните прописи за патните и селидбените трошоци и додатоците за теренска работа на службениците и работниците на државните органи.

Член 45

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

4 декември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана
Маршал на Југославија,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Потпретседател

на Советот за законодавство и
изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,
Министер на финансиите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Пречистениот текст на ова уредба утврден е врз основа на овластението од чл. 10 на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за патните и селидбените трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/55).

Чл. 1—3, чл. 4 ст. 2, чл. 5, чл. 6 ст. 1, првата реченица ст. 2, ст. 3, 7, 9, 10 и 11, чл. 11 и 12, чл. 13 ст. 1 и 3, чл. 14—16, чл. 18 ст. 1, 2 и 5, чл. 19—29, чл. 32—36, чл. 37 ст. 1, чл. 38—45 на пречистениот текст им одговараат на чл. 1—3, чл. 4 ст. 2, чл. 5, чл. 6 ст. 1, првата реченица ст. 2, ст. 3, 7, 9, 10 и 11, чл. 9 и 10, чл. 11 ст. 1 и 3, чл. 12—14, чл. 15 ст. 1, 2 и 5, чл. 16—26, чл. 29—32, чл. 33 ст. 1, чл. 34—41 од Уредбата за патните и селидбените трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 59/52), што влегле во сила на 10 декември 1952 година; чл. 4 ст. 1, чл. 6 втората реченица ст. 2, ст. 4, 5, 6 и 8, чл. 7, чл. 10, чл. 13 ст. 2, чл. 17, чл. 18 ст. 3 и 4 на пречистениот текст им одговараат на чл. 4 ст. 1, чл. 6 втората реченица ст. 2, ст. 4, 5, 6 и 8, чл. 6а, чл. 8а, чл. 11 ст. 2, чл. 14а, чл. 15 ст. 3 и 4 од Уредбата за патните и селидбените трошоци (Уредба за измени и дополненија на Уредбата за патните и селидбените трошоци — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/55), што влегле во сила на 16 февруари 1953 година; чл. 8, 31 и 37 ст. 2 на пречистениот текст им одговараат на чл. 7, 27а и 33 ст. 2 од Уредбата за патните и селидбените трошоци (Уредба за измени и дополненија на Уредбата за патните и селидбените трошоци — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), што влегле во сила на 28 декември 1953 година, а чл. 9, 30 и 32 на пречистениот текст им одговараат на чл. 8, 27 и 28 од Уредбата за патните и селидбените трошоци (Уредба за измени и дополненија на Уредбата за патните и селидбените трошоци — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53), што влегле во сила на 22 јуни 1953 година.

Бр. 16465

18 јуни 1955 година

Белград

Секретар

за работи на општата управа и за буџет,
Неда Божиновиќ, с. р.

296.

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за здружување на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54) Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗНА СООБРАКАЈНА КОМОРА

I. Се оснива Сојузна сообраќајна комора чија дејност се протега на територијата на цела Југославија.

Седиштето на комората е во Белград.

II. Во Сојузната сообраќајна комора задолжително се зачленуваат:

- 1) републичките сообраќајни комори;
- 2) претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници;
- 3) претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони;
- 4) претпријатијата на речниот сообраќај;
- 5) претпријатијата на поморскиот сообраќај;
- 6) претпријатијата на патниот сообраќај;
- 7) претпријатијата на градскиот сообраќај;
- 8) претпријатијата на луките и складовите, и
- 9) претпријатијата на воздушниот сообраќај.

III. Во Сојузната сообраќајна комора можат да се зачленат и претпријатијата на внатрешната и меѓународната шпедиција и поморските агенции.

Со статутот на Комората може да се предвиди доброволно зачленување во Сојузната сообраќајна комора и на стопанските организации и здруженија од други гранки на стопанството.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 203

24 јуни 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

297.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за укинување на Заводот за геолошко-рударски и технолошки истражувања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/55) и чл. 2 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД

1. Се оснива Сојузен геолошки завод. Заводот е установо со самостојно финансирање, а седиштето му е во Белград.

2. Задачата на Сојузниот геолошки завод е:
а) да врши истражувања на минерални сировини, а одделно на сировини за нуклеарна енергија на целата територија на Југославија;

б) да формира и одржува централен фонд за стручна документација на минералните сировини во земјата;

в) по стручните геолошки прашања и работи да врши услуги на други органи, установи и организации, и врз подлога на податоците од централниот фонд за стручна документација на минералните сировини да им дава помош на геолошките заводи;

г) да врши и други работи од геолошка служба што ќе му бидат со одделни прописи ставени во задача.

3. Со стручната работа на Заводот управува управниот одбор чии членови ги именува и разрешува Сојузниот извршен совет од редот на научните соработници на Заводот, членовите на Сојузната комисија за нуклеарна енергија и други лица.

Бројот на членовите на управниот одбор се определува со правилата на Заводот.

4. Со работата на Заводот непосредно раководи директор кого го назначува и разрешува Сојузниот извршен совет.

Директорот по положбата е член на управниот одбор.

5. Сојузниот геолошки завод може да формира следни фондови:

а) фонд за наградување на работниците и службениците и

б) фонд за замена и дополнување на основните средства и големи поправки.

6. Сојузната комисија за нуклеарна енергија може на Заводот да му стави во задача извршување на определени работи.

7. Надзор над работата на Заводот врши Сојузниот извршен совет.

8. Платите на службениците и работниците на Заводот се определуваат со правилникот што го донесува Сојузниот извршен совет.

9. Внатрешната организација на Заводот се утврдува со правилата што ги донесува управниот одбор на Заводот со потврда од Сојузниот извршен совет.

10. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 195

23 јуни 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

298.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за укинување Заводот за геолошко-рударски и технолошки истражувања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/55) и чл. 2 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈА НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ

1. Се оснива Институт за технологија на минералните сировини.

Институтот е установа со самостојно финансирање, а седиштето му е во Белград.

2. Задачата на Институтот за технологија на минералните сировини е да врши технолошки испитувања и истражувања на минерални сировини, а првенствено на нуклеарни сировини.

3. Со стручната работа на Институтот управува управен одбор чии членови ги именува и разрешува Сојузниот извршен совет од редот на научните соработници на Институтот, членови на Сојузната комисија за нуклеарна енергија и други лица.

Бројот на членовите на управниот одбор се определува со правилата на Институтот.

4. Со работата на Институтот непосредно раководи директорот, кого го назначува и разрешува Сојузниот извршен совет.

Директорот по положбата е член на управниот одбор.

5. Институтот може да формира следни фондови:

а) фонд за наградување на работниците и службениците и

б) фонд за замена и дополнење на основните средства и за големи поправки.

6. Сојузната комисија за нуклеарна енергија може на Институтот да му става во задача извршување на определени работи.

7. Надзор над работата на Институтот врши Сојузниот извршен совет.

8. Платите на службениците и работниците на Институтот се определуваат со правилник кој го донесува Сојузниот извршен совет.

9. Внатрешната организација на Институтот се утврдува со правилата што ги донесува управниот одбор на Институтот со потврда од Сојузниот извршен совет.

10. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 196

23 јуни 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

299.

ИЗВЕШТАЈ

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ЗАГРЕБ IV

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА
Сојузниот собор

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат за дополнителните избори што се одржани во Изборната околица Загреб IV, па во смисла на чл. 178 и 132 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници го поднесува следниов

извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Сојузниот собор во Изборната околица Загреб IV, определени со одлуката на Сојузниот собор од 23 април 1955 година, одржани се на 19 јуни 1955 година;

2) со спроведувањето на изборите под надзор на Сојузната изборна комисија раководе Изборната комисија на Народна Република Хрватска и Околиската изборна комисија за околица Загреб IV;

2) Гласањето е извршено за кандидатот чија кандидатура беше потврдена од страна на Околиската изборна комисија под бр. 26 од 27 мај 1955 година во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23 од 1 јуни 1955 година, и тоа за кандидатот Грегориќ Паје др Павле од Загреб;

4) Околиската изборна комисија за Изборната околица Загреб IV го утврди резултатот на избирањето на начинот пропишан во чл. 126, 127, став 1, 129 и 130 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на Сојузните народни пратеници.

Резултатите на Изборите се следниве:

	Вкупно гласови	Процент
Запишани бирачи — — — — —	34.624	
Гласале — — — — —	27.793	80,3
За кандидатот Грегориќ Паје др Павле — — — — —	27.337	98,4
Неважечки гласови — — — — —	456	1,6

Врз основа на тоа Околиската изборна комисија за Изборната околица Загреб IV го прогласи за народен пратеник Грегориќ Паје др Павле од Загреб. Во прилог се доставуваат сите акти што се однесуваат до овие избори.

Бр. 30

25 јуни 1955 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражеј Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

300.

ИЗВЕШТАЈ

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Соборот на производителите Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат до дополнителните избори што се одржани во Изборната околица Косовска Митровица, па во смисла на чл. 178, 167 и 172 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници го поднесува следниов

извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите во гру-

пата индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околија Косовска Митровица, определени со Одлуката на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина од 25 април 1955 година, одржани се на 19 јуни 1955 година;

2) со спроведувањето на изборите под надзор на Сојузната изборна комисија раководеше Изборната комисија на Народна Република Србија и Околицката изборна комисија надлежна за спроведување избирањето на народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околија звчанска со седиште во Косовска Митровица;

3) гласањето е извршено за кандидатот Продановиќ Николе Милан од Косовска Митровица чија кандидатура беше потврдена од страна на Околицката изборна комисија и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под бр. 28 од 3 јуни 1955 година во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24 од 8 јули 1955 година;

4) Околицката изборна комисија го утврди резултатот на избирањето на начинот пропишан со чл. 178, 167 и 166 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите на изборите се следниве:

	Вкупно гласови	Процент
Членови на изборното тело	59	9.732
Гласале членови на изборното тело	34	5.504 56,6
За кандидатот Продановиќ Николе Милан	5.309	96,5
Неважечки гласачки ливчиња	1	195 3,5

Врз основа на тоа Околицката изборна комисија го прогласи за народен пратеник Продановиќ Николе Милан од Косовска Митровица.

Во прилог се доставуваат сите акти што се однесуваат до овие избори.

Бр. 32

25 јуни 1955 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Горѓевиќ, с. р.

301.

ИЗВЕШТАЈ ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ПАНЧЕВСКА I

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Сојузниот собор

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат за дополнителните избори што се одржани во Изборната околија панчевска I, па во смисла на чл. 178 и 132 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници го поднесува следниов

извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Сојузниот собор во Изборната околија панчевска I, определени со Одлуката на Сојузниот собор од 23 април 1955 година, одржани се на 19 јуни 1955 година;

2) со спроведувањето на изборите под надзор на Сојузната изборна комисија раководеше Изборната комисија на Автономна Покраина Војводина и Околицката изборна комисија за околија панчевска I;

3) гласањето е извршено за кандидатот чија кандидатура беше потврдена од страна на Околицката изборна комисија и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под бр. 25 од 27 мај 1955 година во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23 од 1 јуни 1955 година, и тоа за кандидатот Ромиќ Петра Јанко од Панчево;

4) Околицката изборна комисија за Изборната околија панчевска I го утврди резултатот на избирањето на начинот пропишан во чл. 125, 127 став 1, 129 и 130 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите на изборите се следниве:

	Вкупно гласови	Процент
Запишани бирачи	36.054	
Гласале	29.696	82,4
За кандидатот Ромиќ Петра Јанко од Панчево	28.257	95,2
Неважечки гласови	1.439	4,8

Врз основа на тоа Околицката изборна комисија за Изборната околија панчевска I го прогласи за народен пратеник Ромиќ Петра Јанко од Панчево.

Во прилог се доставуваат сите акти што се однесуваат до овие избори.

Бр. 29

25 јуни 1955 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Горѓевиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
288. Уредба за Југословенската банка за на- дворешна трговија	258
289. Уредба за измени и дополненија на Уред- бата за звањата и платите на јавните об- винители	455
290. Уредба за измени и дополненија на Уред- бата за платите на судиите на народните судови	457
291. Уредба за измени и дополненија на Уред- бата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации	459
292. Уредба за дополненија на Уредбата за дано- кот за промет	459
293. Уредба за управување со фондовите за унапредување на селското стопанство	460
294. Уредба за укинување на Заводот на геолошко-рударски и технолошки истражу- вања	462
295. Пречистен текст на Уредбата за патните и селидбените трошоци	462
296. Одлука за оснивање Сојузна сообраќајна комора	466
297. Решение за оснивање Сојузен геолошки завод	466
298. Решение за оснивање Институт за техно- логија на минералните сировини	467
299. Извештај од Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пра- теник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина одржани во Изборната околија Загреб IV	467
300. Извештај од Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пра- теник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина одржани во Изборната околија Косовска Митровица	468
301. Извештај од Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пра- теник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина одржани во Изборната околија панчевска I	468